

# **Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**

Финансиски извештаи

за годината завршена на 31 декември 2023

## Содржина

### **Финансиски извештаи**

Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	8
Извештај за парични текови	12
Извештај за промените во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување Живот АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Триглав Осигурување Живот АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2023 година и извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во капиталот и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување Живот АД Скопје (продолжение)

#### Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Триглав Осигурување Живот АД Скопје на ден 31 декември 2023 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

#### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај и годишна сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото и кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 година.

Дилоит ДОО Скопје



Александар Аризанов  
Овластен ревизор  
Директор



Александар Аризанов  
Овластен ревизор

Скопје, 12 април 2024 година

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

		Белешка	31 декември 2023	31 декември 2022
<b>АКТИВА</b>				
<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)</b>	<b>001</b>	<b>21</b>	<b>135</b>	<b>141</b>
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		135	141
<b>Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)</b>	<b>004</b>		<b>744.778</b>	<b>569.554</b>
<b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)</b>				
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		-	-
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
<b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)</b>				
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)</b>	<b>021</b>		<b>744.778</b>	<b>569.554</b>
<b>1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)</b>	<b>022</b>	<b>22Б</b>	<b>29.671</b>	<b>28.464</b>
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		29.671	28.464

		Белешка	31 декември 2023	31 декември 2022
<b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)</b>	<b>025</b>	<b>22A</b>	<b>540.667</b>	<b>344.284</b>
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		538.851	342.564
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		1.816	1.720
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
<b>3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)</b>	<b>030</b>		<b>4.103</b>	<b>26</b>
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		4.103	26
<b>4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)</b>	<b>035</b>	<b>23A</b>	<b>170.336</b>	<b>196.780</b>
4.1 Дадени депозити	036		134.375	191.135
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		35.961	5.645
4.4 Останати пласмани	039		-	-
<b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>	<b>040</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>041</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)</b>	<b>042</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
<b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>	<b>050</b>		<b>105.972</b>	<b>44.325</b>
<b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)</b>	<b>051</b>		<b>5.833</b>	<b>6.200</b>
1. Одложени даночни средства	052		5.820	6.187
2. Тековни даночни средства	053		13	13

	Белешка	31 декември 2023	31 декември 2022
<b>Г. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)</b>		<b>40.347</b>	<b>46.782</b>
<b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)</b>	<b>24</b>	<b>28.842</b>	<b>43.187</b>
1. Побарувања од осигуреници	056	28.842	43.187
2. Побарувања од посредници	057	-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058	-	-
<b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060	-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)</b>		<b>11.506</b>	<b>3.595</b>
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	6.659	2.654
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	19	149
3. Останати побарувања	066	4.828	792
<b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)</b>	<b>27</b>	<b>12.111</b>	<b>28.721</b>
<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)</b>	<b>28А</b>	<b>8.020</b>	<b>9.658</b>
1. Опрема	070	6.904	8.388
2. Останати материјални средства	071	1.116	1.270
<b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)</b>	<b>28Б</b>	<b>4.091</b>	<b>19.062</b>
1. Парични средства во банка	073	4.075	19.010
2. Парични средства во благајна	074	-	-
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075	17	52
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076	-	-
<b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)</b>	<b>29</b>	<b>28.746</b>	<b>9.838</b>
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079	4.583	702
2. Одложени трошоци на стекнување	080	-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081	24.163	9.136
<b>З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)</b>		<b>937.922</b>	<b>705.561</b>
<b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>		<b>-</b>	<b>3.520</b>

**ПАСИВА****А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)****I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)**

1. Запишан капитал од обични акции
2. Запишан капитал од приоритетни акции
3. Запишан а неуплатен капитал

**II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ****III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)**

1. Материјални средства
2. Финансиски вложувања
3. Останати ревалоризациони резерви

**IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)**

1. Законски резерви
2. Статутарни резерви
3. Резерви за сопствени акции
4. Откупени сопствени акции
- 5 Останати резерви

**V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА****VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА****VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД****VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД****Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ****В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)****I. Бруто резерви за преносни премии****II. Бруто математичка резерва****III. Бруто резерви за штети****IV. Бруто резерви за бонуси и попусти****V. Бруто еквилизациона резерва****VI. Бруто останати технички резерви****Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК****Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)**

1. Резерви за вработени
2. Останати резерви

**Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)**

1. Одложени даночни обврски
2. Тековни даночни обврски

Белешка	31 декември 2023	31 декември 2022
<b>30</b>	<b>321.063</b>	<b>311.843</b>
<b>085</b>	<b>321.063</b>	<b>311.843</b>
<b>086</b>	<b>430.979</b>	<b>430.979</b>
087	430.979	430.979
088	-	-
089	-	-
<b>090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>091</b>	<b>(51.930)</b>	<b>(55.321)</b>
092	-	-
093	(51.930)	(55.321)
094	-	-
<b>095</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
096	-	-
097	-	-
098	-	-
099	-	-
100	-	-
<b>101</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>102</b>	<b>63.816</b>	<b>65.824</b>
<b>103</b>	<b>5.830</b>	<b>2.008</b>
<b>104</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>106</b>	<b>479.585</b>	<b>324.927</b>
107	1.019	912
108	470.668	314.460
109	5.203	2.302
110	-	-
111	-	-
112	2.695	7.253
<b>113</b>	<b>105.972</b>	<b>44.325</b>
<b>114</b>	<b>957</b>	<b>1.069</b>
115	957	1.069
116	-	-
<b>117</b>	<b>891</b>	<b>246</b>
118	50	40
119	841	206



<b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>120</b>		
<b>Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)</b>	<b>121</b>		
<b>    I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)</b>	<b>122</b>		
1. Обврски спрема осигуреници	123		
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		
<b>    II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)</b>	<b>126</b>		
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		
<b>    III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)</b>	<b>130</b>		
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		
3. Останати обврски	133		
<b>З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>134</b>		
<b>С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	<b>135</b>		
<b>И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С</b>	<b>136</b>		
<b>Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА</b>	<b>137</b>		

Белешка	31 декември 2023	31 декември 2022
	-	-
	17.116	15.120
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	522	275
	522	275
	-	-
	-	-
	16.593	14.845
<b>38А</b>	12.791	13.038
	-	-
<b>38Б</b>	3.802	1.807
<b>39</b>	12.337	8.031
	-	-
	937.922	705.561
	-	3.520

Белешките на страните 17 – 69 се составен дел на овие финансиски извештаи

## БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
<b>A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)</b>	<b>200</b>		<b>483.685</b>	<b>381.235</b>
<b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b>	<b>201</b>	<b>09</b>	<b>447.850</b>	<b>365.757</b>
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		450.391	367.434
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		2.434	1.732
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		107	(56)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		-	-
<b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>	<b>210</b>	<b>10</b>	<b>30.338</b>	<b>13.652</b>
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		23.153	13.460
4. Позитивни курсни разлики	217		84	50
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		6.633	0
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		304	70
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		304	70
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		164	72
<b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>223a</b>	<b>11</b>	<b>171</b>	<b>136</b>
<b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>224</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>225</b>	<b>12</b>	<b>5.326</b>	<b>1.689</b>

<b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>	<b>226</b>
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>	<b>227</b>
1. Бруто исплатени штети	228
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231
5. Промени во бруто резервите за штети	232
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>	<b>235</b>
<b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)</b>	<b>236</b>
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238
<b>2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)</b>	<b>239</b>
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241
<b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)</b>	<b>242</b>
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b>	<b>245</b>
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>	<b>248</b>
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
	<b>477.226</b>	<b>379.226</b>
<b>13</b>	<b>106.966</b>	<b>65.738</b>
	104.065	63.734
	-	-
	-	-
	-	-
	2.901	2.005
	-	-
	-	-
<b>14</b>	<b>151.651</b>	<b>144.297</b>
	<b>156.208</b>	<b>137.044</b>
	156.208	137.044
	-	-
	-	-
	-	-
	<b>(4.557)</b>	<b>7.253</b>
	(4.557)	7.253
	-	-
	<b>61.647</b>	<b>37.676</b>
	61.647	37.676
	-	-
	-	-
	-	-

<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>	<b>251</b>
<b>1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)</b>	<b>252</b>
1.1 Провизија	253
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а
1.3 Останати трошоци за стекнување	254
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255
<b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>	<b>256</b>
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258
2.2.1 Плати и надоместоци	258а
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260
2.4.1 Трошоци за услуги	260а
2.4.2 Материјални трошоци	260б
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>	<b>261</b>
<b>1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста</b>	<b>262</b>
<b>2. Трошоци за камати</b>	<b>263</b>
<b>3. Негативни курсни разлики</b>	<b>264</b>
<b>4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)</b>	<b>265</b>
<b>5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)</b>	<b>266</b>
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
	<b>150.501</b>	<b>125.292</b>
<b>15</b>	<b>81.338</b>	<b>66.476</b>
	54.456	44.631
	26.732	21.449
	150	396
	-	-
<b>16</b>	<b>69.164</b>	<b>58.816</b>
	2.857	2.568
	27.163	26.992
	17.429	15.888
	1.759	1.710
	6.289	6.955
	-	-
	1.686	2.439
	866	543
	38.278	28.712
	31.395	20.657
	1.642	2.393
	5.241	5.661
<b>17</b>	<b>168</b>	<b>2.252</b>
	-	-
	-	-
	<b>146</b>	<b>537</b>
	<b>3</b>	<b>1.699</b>
	<b>19</b>	<b>16</b>
	-	-

5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268
5.3 Останати финансиски вложувања	269
6. Останати трошоци од вложувања	270
<b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)</b>	271
1. Трошоци за превентива	272
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување	273
<b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>	274
<b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>	275
<b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)</b>	276
<b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)</b>	277
<b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>	278
<b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>	279
<b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)</b>	280
<b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)</b>	281

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
	19	16
	-	-
	-	-
18	4.956	3.935
	-	-
	4.956	3.935
19	1.026	(365)
20	311	401
	6.459	2.008
	-	-
21	629	-
	-	-
	5.830	2.008
	-	-

Белешките на страните 17 – 70 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 70 се одобрени од извршниот член на Одборот на директори на 29.02.2024 година и потпишани од:

Г-ѓа Христина Џамбазовска  
Анастасов

Генерален директор

## ПТ: Извештај за паричните текови

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
<b>A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>a</b>		
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)</b>	<b>300</b>	<b>464.094</b>	<b>356.411</b>
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	463.711	355.633
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	383	777
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)</b>	<b>306</b>	<b>274.671</b>	<b>209.611</b>
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	104.065	63.734
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	2.186	1.598
4. Надоместоци и други лични расходи	310	28.140	28.090
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	-	-
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	-	8.375
8. Останати одливи од редовни активности	314	140.280	107.814
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)</b>	<b>315</b>	<b>189.423</b>	<b>146.800</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)</b>	<b>316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)</b>	<b>317</b>	<b>23.447</b>	<b>13.383</b>
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	-	-
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	164	72
8. Приливи од камати	325	23.283	13.311
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)</b>	<b>326</b>	<b>227.840</b>	<b>270.022</b>
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	172	176
2. Одливи по основ на материјални средства	328	1.040	4.313
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	226.628	265.533
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)</b>	<b>335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)</b>	<b>336</b>	<b>204.393</b>	<b>256.639</b>
<b>V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>в</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)</b>	<b>337</b>	<b>-</b>	<b>123.389</b>
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	123.389
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)</b>	<b>341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)</b>	<b>345</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)</b>	<b>346</b>
<b>Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)</b>	<b>347</b>
<b>Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)</b>	<b>348</b>
<b>Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)</b>	<b>349</b>
<b>Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)</b>	<b>350</b>
<b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>	<b>351</b>
<b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>352</b>
<b>С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b> <b>(349-350+351+352)</b>	<b>353</b>

Тековна деловна година	Претходна деловна година
-	-
-	-
-	-
-	123.389
-	-
487.158	493.183
502.129	479.633
(14.971)	13.550
-	-
19.062	5.512
-	-
4.091	19.062

Белешките на страните 17 – 69 се составен дел на овие финансиски извештаи



## ПК: Извештај за промени во капиталот

		Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствен и акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви	
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции						Ост. резерви
<b>Состојба на 1 јануари претходната деловна година</b>	<b>I</b>	<b>307.591</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20.668</b>	<b>(60.598)</b>	<b>(5.226)</b>	<b>262.435</b>
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено</b>	<b>II</b>	<b>307.591</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20.668</b>	<b>(60.598)</b>	<b>(5.226)</b>	<b>262.435</b>
<b>Добивка или загуба за претходната деловна година</b>	<b>III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>
<b>Несопственички промени во капиталот</b>	<b>III2</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(75.989)</b>	-	-	-	<b>(75.989)</b>
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	<b>(75.989)</b>	-	-	-	<b>(75.989)</b>
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	<b>IV</b>	<b>123.389</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(5.226)</b>	<b>5.226</b>	-	<b>123.389</b>
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	123.389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.389
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	<b>(5.226)</b>	<b>5.226</b>	-	-
<b>Состојба на 31 декември претходната деловна година (исправена)</b>	<b>V</b>	<b>430.979</b>	-	-	-	-	-	<b>(55.321)</b>	<b>(65.824)</b>	<b>2.008</b>	-	<b>311.843</b>

	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви	
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Ост. резерви						Вкупно резерви
<b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година</b>	<b>VI</b>	<b>430.979</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(55.321)</b>	<b>(65.824)</b>	<b>2.008</b>	<b>311.843</b>
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено</b>	<b>VII</b>	<b>430.979</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(55.321)</b>	<b>(65.824)</b>	<b>2.008</b>	<b>311.843</b>
<b>Добивка или загуба за тековната деловна година</b>	<b>VIII</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.830</b>	<b>5.830</b>
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.830</b>	<b>5.830</b>
<b>Несопственички промени во капиталот</b>	<b>VIII2</b>	-	-	-	-	-	-	<b>3.391</b>	-	-	-	<b>3.391</b>
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	<b>3.391</b>	-	-	-	<b>3.391</b>
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	<b>IX</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.008</b>	<b>(2.008)</b>	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.008</b>	<b>(2.008)</b>	-	-
<b>Состојба на 31 декември тековната деловна година</b>	<b>X</b>	<b>430.979</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(51.930)</b>	<b>(63.816)</b>	<b>5.830</b>	<b>321.063</b>

Белешките на страните 17 – 70 се составен дел на овие финансиски извештаи.

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

## 1. Општи информации

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија, основано на 4 октомври 2017 година, со што официјално започна со вршење на работи од областа на животното осигурување.

Како основач на Друштвото се јавува Триглав ИНТ ДОО Словенија со сопственост од 85.7% од акционерскиот капитал, односно 120.000 акции. Останатите 14.3%, односно 20.000 акции, се сопственост на Триглав Осигурување АД, Скопје. Крајна матична компанија е Заваровалница Триглав д.д. Словенија

Вкупниот број на издадени акции на Друштвото изнесува 140.000, со номинална вредност од 50 евра по акција.

Седиштето на Друштвото е регистрирано на булевар „8-ми Септември“ бр.18, кат 2 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурување, односно е регистрирано во рамки на следниве класи на осигурување:

- Осигурување на живот (класа 19)
- Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик (класа 21)
- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителното здравствено осигурување (класа 2)

На 31 декември 2023 година Друштвото има 45 вработени (2022: 49).

## 2. Управувачки тела

Начинот на управување на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје е според едностепен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори.

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА – Претседател на Одборот на директори;
- Г-ѓа Христина Џамбазовска Анастасов – Извршен член на Одборот на директори почнувајќи од 05.06.2023 година;
- Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска – Извршен член на Одборот на директори заклучно со 04.06.2023 година;
- Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска – Неизвршен член на Одборот на директори почнувајќи од 14.07.2023 година;
- Г-дин Иван Сотошек, Неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Владимир Мишо Чеплак, Независен неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, Независен неизвршен член на Одборот на директори.

Во текот на 2023 година, Одборот на директори одржа десет (10) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

Акционерите ги остваруваат своите права преку Собранието на акционери. Во текот на 2023 година беа одржани 3 (три) седници на Собранието на акционери и тоа:

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

- Шеснаесетата седница на Собранието на акционери – одржана на 03.05.2023 година,
- Седумнаесетата седница на Собранието на акционери – одржана на 14.07.2023 година и
- Осумнаесетата седница на Собранието на акционери – одржана на 15.12.2023 година.

Во текот на февруари 2022 година Руската Федерација започна воена операција против Украина која се уште трае.

Тековната воена операција во Украина и поврзаните санкции насочени против Руската Федерација може да имаат влијание врз европските економии и на глобално ниво. Друштвото нема значајна директна изложеност кон Украина, Русија или Белорусија. Сепак, влијанието врз општата економска ситуација може да побара ревидирање на одредени претпоставки и проценки. Ова може да доведе до материјални корекции на сметководствената вредност на одредени средства и обврски во текот на следната финансиска година. Во оваа фаза, раководството не може со сигурност да го процени влијанието бидејќи настаните се менуваат на дневна основа.

Долгорочното влијание може да има ефект и на обемот на работењето, паричните текови и профитабилноста. Сепак, на датумот на овие финансиски извештаи Друштвото продолжува да ги исполнува своите обврски како што доспеваат и затоа продолжува да го применува принципот на континуитет како основа за изготвување на финансиските извештаи.

### **3. Вработени**

На 31 декември 2023 година, Друштвото имаше 43 вработени (2022: 49). Гледано од аспект на временскиот период на вработување, 18 лица (2022: 13) се вработени на неопределено време, додека 25 лица се вработени на определено време (2022: 36).

### **4. Основа за изготвување**

#### **(а) Извештај за усогласеност**

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 239/2018, 290/2020, 215/2021 и 99/2022), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” објавен во Службен весник број 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 107/2020, и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016, 170/2019 и 118/2022).

#### **(б) Основи за мерење**

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- средствата расположливи-за-продажба и средствата за тргување кои што се мерат по објективна вредност.

#### **(в) Функционална и презентациска валута**

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кои се функционална и презентациска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

**(г) Користење на проценки и расудувања**

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија на осигурувањето, и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

**4. Основа за изготвување (продолжение)**

**(д) Трансакции во странска валута**

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, корегирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2023 и 2022 година беа како што следи:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>МКД</b>	<b>МКД</b>
1 ЕУР	61,4950	61,4932

## **5. Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

### **(а) Класификација на договорите за осигурување**

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

### **(б) Договори за осигурување**

#### **(i) Признавање и мерење**

*Општи договори за осигурување*

*Премии*

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои се доспеани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

*Резерва за преносна премија*

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(б) Договори за осигурување (продолжение)**

**(i) Признавање и мерење (продолжение)**

*Штети*

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветна маржа на внимателност.

Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови..

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

**(ii) Средства од реосигурување**

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

**(iii) Трошоци за стекнување**

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси, како и маркетинг трошоците. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(б) Договори за осигурување (продолжение)**

**(iv) Побарувања и обврски од осигурување**

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

**(в) Приходи**

**(i) Заработени премии од договори за осигурување**

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се обелоденети во белешка 5 (б).

**(ii) Приходи од провизии и надомести**

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување и учество во добивката од делот за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

**(iii) Приходи од вложувања**

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства и истите се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, орочени депозити во банки, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, курсни разлики. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

**(г) Расходи од закупнини направени за оперативен наем**

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

**(д) Користи за вработените**

**(i) Планови за дефинирани придонеси**

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

**(ii) Краткорочни користи за вработените**

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.



**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(д) Користи за вработените (продолжение)**

**(iii) Останати долгорочни користи за вработените**

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

**(f) Даноци**

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година, 129/2015, 23/2016, 190/2016, 248/2018, 232/2019, 275/2019, 290/2020, 151/2021 и 199/23), Триглав Осигурување Живот АД, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

**Признавање на резервации за данок**

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

**(e) Недвижности и опрема**

**(i) Признавање и мерење**

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

**(ii) Последователни издатоци**

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

## 5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

### (iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот период се како што следи:

Опрема	%
	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

### (ж) Нематеријални средства

#### (i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

#### (ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

#### (iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот период се како што следи:

Софтвер	%
	20

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

#### **Оштетување на нефинансиски средства**

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштететени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

## **5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

### **(3) Финансиски средства**

#### **(i) Класификација**

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

*Финансиски средства чувани за тргување* се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

*Вложувања чувани-до-достасаност* се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

*Заемите и побарувања одобрени од Друштвото* се недеривативни финансиски средства со фиксни или определени плаќања кои не котираат на активен пазар, со исклучок на финансиските средства кои се чуваат за тргување или се определени при почетното признавање како средства по објективна вредност преку добивка или загуба, или како расположливи за продажба. Со овие средства се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

*Вложувања расположливи-за-продажба* се недериватни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

#### **(ii) Признавање**

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

#### **(iii) Депризнавање**

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

#### **(iv) Нетирање**

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(з) Финансиски средства (продолжение)**

**(v) Мерење**

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

**(s) Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

**(и) Обезвреднување на средствата**

**(i) Недеривативни финансиски средства**

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

**Заеми и побарувања**

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)**

**(i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)**

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

**Финансиски средства расположливи за продажба**

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

**(ii) Нефинансиски средства**

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)**

**(ii) Нефинансиски средства (продолжение)**

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

**(j) Резервирања**

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

**(к) Акционерски капитал**

**(i) Обични акции**

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

**(ii) Откуп на сопствени акции**

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

**(iii) Дивиденди**

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

**(л) Известување по сегменти**

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.

## **6. Сметководствени проценки и расудувања**

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

### **(i) Клучни извори на несигурност во оценките**

Подолу се презентирани оценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

#### **Резерви по договори за осигурување**

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

#### **Општи договори за осигурување**

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настаните, но сеуште непријавени штети (“ИБНР”) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на оценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

## **6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

### **(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)**

#### **Општи договори за осигурување (продолжение)**

Значајни одолговлекувања може да постојат од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој ќе се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

#### **Претпоставки**

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

#### **Математичка резерва**

Математичката резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори. Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски проценки, притоа земајќи ги предвид сите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, вклучувајќи го и следново:

- Гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право;
- Бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници, без оглед на видот на бонусот;
- Сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување;
- Трошоци, вклучувајќи и провизии.



**6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)**

***Општи договори за осигурување (продолжение)***

При одбирање на методите за актуарска проценка, треба да се имаат предвид методите за проценка на средствата кои ја покриваат математичката резерва што ги применува Друштвото.

Математичката резерва се пресметува за секој договор за осигурување поединечно. Соодветни генерализации можат единствено да се применуваат кога е очигледно дека резултатот кој произлегува од нив ќе биде приближно ист како и оној од поединечната пресметка.

Кога врз основа на договорот за осигурување, осигуреникот има право на исплата на откупната вредност на полисата, математичката резерва издвоена врз основа на договорот за осигурување, не смее да биде под откупната вредност на полисата.

**(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото**

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

***Класификација на договорите за осигурување***

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

***Класификација на финансиските средства и обврски***

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирано во сметководствените политики во белешка 5.

**(iii) Анализа на сензитивност**

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, загубата за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2023 година и 31 декември 2022 година се презентирани во табелата подолу.

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(iii) Анализа на сензитивност**

За годината завршена на 31 декември 2023 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Загуба за годината</b>	<b>Капитал и резерви</b>	<b>Потребно ниво на маргина на солвентност/ гарантен фонд</b>	<b>Коефициент на покриеност</b>	<b>Промена на коефициент на покриеност</b>
<b>Тековна позиција на капиталот</b>	6.459	321.692	184.485	174%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	7.066	322.299	184.485	175%	0,33%
2% намалување на приносот од вложувања	5.852	321.086	184.485	174%	-0,33%
5% зголемување на настанати штети	1.111	316.344	184.485	171%	-2,90%
5% намалување на настанати штети	11.807	327.041	184.485	177%	2,90%
2% зголемување на вкупните трошоци	3.320	318.553	184.485	173%	-1,70%
2% намалување на вкупните трошоци	9.598	324.832	184.485	176%	1,70%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	15.604	330.837	184.485	179%	4,96%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(2.686)	312.547	184.485	169%	-4,96%

За годината завршена на 31 декември 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Загуба за годината</b>	<b>Капитал и резерви</b>	<b>Потребно ниво на маргина на солвентност/ гарантен фонд</b>	<b>Коефициент на покриеност</b>	<b>Промена на коефициент на покриеност</b>
<b>Тековна позиција на капиталот</b>	2.009	311.843	184.480	169%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	2.282	312.116	184.480	169%	0,15%
2% намалување на приносот од вложувања	1.736	311.570	184.480	169%	-0,15%
5% зголемување на настанати штети	(1.278)	308.556	184.480	167%	-1,78%
5% намалување на настанати штети	5.296	315.130	184.480	171%	1,78%
2% зголемување на вкупните трошоци	(621)	309.212	184.480	168%	-1,43%
2% намалување на вкупните трошоци	4.639	314.473	184.480	170%	1,43%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	8.357	318.191	184.480	172%	3,44%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(4.339)	305.495	184.480	166%	-3,44%

## **6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

### **(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)**

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз загубата за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има промената на девизиот курс.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

## **7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик**

### ***Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување***

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

### ***Стратегија за запишување на полиси за осигурување***

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

### ***Стратегија за реосигурување***

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото планира да склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото планира да купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Стратегија за реосигурување (продолжение)**

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

**Усогласеност на средствата и обврските**

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2023 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 520.246 илјади МКД (2022: 402.997 илјади МКД). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, заеми по полиси за осигурување на живот како и државни обврзници.

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Средства</b>		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	17	52
Депозити во банки	62.000	118.747
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	422.268	278.553
Акции издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност - сопственички хартии од вредност	-	-
Вложувања во инвестициони фондови	-	-
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	-
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	35.961	5.645
<b>Вкупно вложени средства од техничките резерви</b>	<b><u>520.246</u></b>	<b><u>402.997</u></b>
<b>Обврски (математички и технички резерви)</b>		
Бруто резерви по договори за осигурување	476.891	317.674
Дел за реосигурителот	-	-
<b>Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)</b>	<b><u>476.891</u></b>	<b><u>317.674</u></b>
<b>Усогласеност на средствата и обврските</b>	<b><u>43.355</u></b>	<b><u>, 85.322</u></b>

## **7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

### **Концентрација на ризикот од осигурување**

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

#### **(i) Географска и секторска концентрација**

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ни една група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

#### **(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани**

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

### **Финансиски ризик**

Друштвото со 31 декември 2023 година не е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства и финансиските обврски. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

#### **(i) Каматен ризик**

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства не се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(I) Каматен ризик (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2023 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
<b>Средства</b>									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	22А	540.668	-	-	-	6.217	43.075	489.560	1.816
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	23Б	29.671	-	-	-	-	3.175	26.497	-
Финансиски вложувања за тргување		4.103	-	-	-	-	-	-	4.103
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)		105.972	-	-	-	-	-	-	105.972
Депозити, заеми и останати пласмани	23А	170.336	-	-	-	43.850	126.486	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства		5.833	-	-	-	-	-	-	5.833
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	28.842	-	-	-	-	-	-	28.842
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	11.505	-	-	-	-	-	-	11.505
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	4.091	-	-	-	-	-	-	4.091
Активни временски разграничувања	29	28.746	-	-	-	-	-	-	28.746
<b>Вкупно средства</b>		<b>929.768</b>	-	-	-	<b>50.067</b>	<b>172.735</b>	<b>516.057</b>	<b>190.908</b>
<b>Обврски</b>									
Бруто технички резерви	32	(479.586)	-	-	-	-	-	-	(479.586)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	32	(105.972)	-	-	-	-	-	-	(105.972)
Останати резерви	33	(957)	-	-	-	-	-	-	(957)
Одложени и тековни даночни обврски	37	(891)	-	-	-	-	-	-	(891)
Обврски од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(522)	-	-	-	-	-	-	(522)
Останати обврски	38	(16.593)	-	-	-	-	-	-	(16.593)
Пасивни временски разграничувања	39	(12.337)	-	-	-	-	-	-	(12.337)
<b>Вкупно обврски</b>		<b>(616.858)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(616.858)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>		<b>312.910</b>	-	-	-	<b>50.067</b>	<b>172.735</b>	<b>516.057</b>	<b>(425.950)</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(i) Каматен ризик (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2022 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
<b>Средства</b>									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	22А	344.284	-	-	-	-	-	344.284	-
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	23Б	28.464	-	-	-	-	-	28.464	-
Финансиски вложувања за тргување		26	-	-	-	26	-	-	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)		44.325	-	-	-	-	36.063	8.262	-
Депозити, заеми и останати пласмани	23А	196.779	-	-	-	42.344	154.435	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства		6.200	-	-	-	-	-	-	6.200
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	43.187	-	-	-	-	-	-	43.187
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	3.595	-	-	-	-	-	-	3.595
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	19.062	-	-	-	-	-	-	19.062
Активни временски разграничувања	29	9.838	-	-	-	-	-	-	9.838
<b>Вкупно средства</b>		<b>695.760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.370</b>	<b>190.498</b>	<b>381.010</b>	<b>81.882</b>
<b>Обврски</b>									
Бруто технички резерви	32	(324.927)	-	-	-	-	-	-	(324.927)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик		(44.325)	-	-	-	-	-	-	(44.325)
Останати резерви	33	(1.069)	-	-	-	-	-	-	(1.069)
Одложени и тековни даночни обврски	37	(246)	-	-	-	-	-	-	(246)
Обврски од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(275)	-	-	-	-	-	-	(275)
Останати обврски	38	(14.845)	-	-	-	-	-	-	(14.845)
Пасивни временски разграничувања	39	(8.031)	-	-	-	-	-	-	(8.031)
<b>Вкупно обврски</b>		<b>(393.718)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(393.718)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>		<b>302.042</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.370</b>	<b>190.498</b>	<b>381.010</b>	<b>(311.836)</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(ii) Кредитен ризик**

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

*Финансиски инструменти*

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

*Финансиски средства*

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Орочени депозити		
- во денари	128.375	154.388
- во девизи	6.000	36.747
Аванси по основ на полиси		
- во денари	-	-
- во девизи	35.961	5.645
Државни обврзници издадени од РМ		
- во денари	207.030	149.527
- во девизи	355.283	221.501
Корпоративни обврзници издадени од друштва со седиште во РМ		
- во денари	-	-
- во девизи	6.211	-
Акции, удели и останати сопственички инструменти		
- во денари	1.816	1.720
- во девизи	-	-
Парични средства во банки		
- во денари	4.091	18.940
- во девизи	-	123
Акции и удели во инвестициски фондови		
- во денари	4.103	26
- во девизи	-	-
Финансиски вложувања каде осигуреникот го превзема ризикот (договори за осигурување)		
- во денари	105.972	44.325
- во девизи	-	-
<b>ВКУПНО БРУТО ИЗНОС</b>	<b>854.842</b>	<b>632.942</b>
Исправка на вредноста	-	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>854.842</b>	<b>632.942</b>



Триглав Осигурување Живот АД, Скопје  
 Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања расположливи за продажба		Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Финансиски вложувања за тргување		Финансиски вложувања каде ризикот го превзема осигуреникот		Парични средства и паричен еквивалент	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<i>Во илјади денари</i>														
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	7.373	4.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на побарувањата	(2.585)	(1.560)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста</b>	<b>4.788</b>	<b>3.179</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои Друштвото нема издвоено исправка на вредноста</b>														
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста														
до 3 месеци	24.054	40.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>24.054</b>	<b>40.007</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста</b>	-	-	540.668	344.284	29.671	28.464	170.336	196.780	4.103	26	105.972	44.325	4.091	19.062

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

<b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста</b>	<b>31.427</b>	<b>44.746</b>	<b>540.668</b>	<b>344.284</b>	<b>29.671</b>	<b>28.464</b>	<b>170.336</b>	<b>196.780</b>	<b>4.103</b>	<b>26</b>	<b>105.972</b>	<b>44.325</b>	<b>4.091</b>	<b>19.062</b>
	(2.585)	(1.560)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна исправка на вредноста</b>														
<b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста</b>	<b>28.842</b>	<b>43.186</b>	<b>540.668</b>	<b>344.284</b>	<b>29.671</b>	<b>28.464</b>	<b>170.336</b>	<b>196.780</b>	<b>4.103</b>	<b>26</b>	<b>105.972</b>	<b>44.325</b>	<b>4.091</b>	<b>19.062</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iii) Валутен ризик**

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2023 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>МКД</b>	<b>ЕУР</b>	<b>УСД</b>	<b>Останати странски валути</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Средства</b>					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	194.752	345.916	-	-	540.668
Финансиски вложувања тргување	4.103	-	-	-	4.103
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	14.094	15.577	-	-	29.671
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	105.972	-	-	-	105.972
Депозити, заеми и останати пласмани	128.375	41.961	-	-	170.336
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	3.723	2.110	-	-	5.833
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	28.842	-	-	28.842
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	11.505	-	-	-	11.505
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	4.091	-	-	-	4.091
Активни временски разграничувања	28.746	-	-	-	28.746
<b>Вкупно средства</b>	<b>495.361</b>	<b>434.406</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>929.768</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**Обврски**

Бруто технички резерви	-	(479.586)	-	-	(479.586)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	(105.972)	-	-	-	(105.972)
Останати резерви	(957)	-	-	-	(957)
Одложени и тековни даночни обврски	(891)	-	-	-	(891)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(522)	-	-	(522)
Останати обврски	(16.593)	-	-	-	(16.593)
Пасивни временски разграничувања	(12.337)	-	-	-	(12.337)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(136.750)</b>	<b>(480.108)</b>	-	-	<b>(616.858)</b>
<b>Нето вредност</b>	<b>358.611</b>	<b>(45.702)</b>	-	-	<b>312.910</b>

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iii) Валутен ризик**

За годината завршена на 31 декември 2022 година:

Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
<b>Средства</b>					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	137.153	207.132	-	-	344.284
Финансиски вложувања тргување	26	-	-	-	26
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	14.095	14.370	-	-	28.464
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	44.325	-	-	-	44.325
Депозити, заеми и останати пласмани	154.388	42.392	-	-	196.780
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	3.814	2.386	-	-	6.200
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	43.187	-	-	43.187
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	3.595	-	-	-	3.595
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	18.940	123	-	-	19.063
Активни временски разграничувања	9.838	-	-	-	9.838
<b>Вкупно средства</b>	<b>386.174</b>	<b>309.589</b>	-	-	<b>695.762</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

<b>Обврски</b>				
Бруто технички резерви	-	(324.927)	-	-
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	(44.325)			(44.325)
Останати резерви	(1.069)	-	-	(1.069)
Одложени и тековни даночни обврски	(246)	-	-	(246)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(275)	-	(275)
Останати обврски	(14.845)		-	(14.845)
Пасивни временски разграничувања	(8.031)	-	-	(8.031)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(68.516)</b>	<b>(325.202)</b>	<b>-</b>	<b>(393.718)</b>
<b>Нето вредност</b>	<b>317.658</b>	<b>(15.613)</b>	<b>-</b>	<b>302.045</b>

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност**

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**  
**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)**

**Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2023 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	<b>До 1 година</b>	<b>1 до 5 години</b>	<b>Повеќе од 5 години</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Средства</b>				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	8.033	43.075	489.560	540.668
Финансиски вложувања за тргување	4.103	-	-	4.103
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	-	3.175	26.497	29.672
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	1.048	79.014	25.910	105.972
Депозити, заеми и останати пласмани	43.850	126.486	-	170.336
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	16	189	5.628	5.833
Побарувања од непосредни работи на осигурување	28.842	-	-	28.842
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати побарувања	11.505	-	-	11.505
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	4.091	-	-	4.091
Активни временски разграничувања	28.746	-	-	28.746
<b>Вкупно средства</b>	<b>130.234</b>	<b>251.939</b>	<b>547.595</b>	<b>929.768</b>
<b>Обврски</b>				
Бруто технички резерви	(145.741)	(84.925)	(248.920)	(479.586)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	(1.048)	(79.014)	(25.910)	(105.972)
Останати резерви	(832)	(125)	-	(957)
Одложени и тековни даночни обврски	(891)	-	-	(891)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(522)	-	-	(522)
Останати обврски	(16.593)	-	-	(16.593)
Пасивни временски разграничувања	(12.337)	-	-	(12.337)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(177.964)</b>	<b>(164.064)</b>	<b>(274.830)</b>	<b>(616.858)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>	<b>(47.730)</b>	<b>87.875</b>	<b>272.765</b>	<b>312.910</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)**

**Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2022 година е како што следи:

Во илјади денари	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
<b>Средства</b>				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	1.737	13.683	328.864	344.284
Финансиски вложувања за тргување	26	-	-	26
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	-	3.073	25.391	28.464
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	36.063	8.262	44.325
Депозити, заеми и останати пласмани	42.344	154.435	-	196.779
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	6.200	-	-	6.200
Побарувања од непосредни работи на осигурување	43.187	-	-	43.187
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати побарувања	3.595	-	-	3.595
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	19.062	-	-	19.062
Активни временски разграничувања	9.838	-	-	9.838
<b>Вкупно средства</b>	<b>125.989</b>	<b>207.254</b>	<b>362.517</b>	<b>695.760</b>
<b>Обврски</b>				
Бруто технички резерви	(110.871)	(46.193)	(167.863)	(324.927)
Останати резерви	-	(36.063)	(8.262)	(44.325)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	(952)	(117)	-	(1.069)
Одложени и тековни даночни обврски	(246)	-	-	(246)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(275)	-	-	(275)
Останати обврски	(14.845)	-	-	(14.845)
Пасивни временски разграничувања	(8.031)	-	-	(8.031)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(135.219)</b>	<b>(82.373)</b>	<b>(176.126)</b>	<b>(393.718)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>	<b>(9.230)</b>	<b>124.881</b>	<b>186.391</b>	<b>302.042</b>



## 7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

### Управување со ризикот од капитал

Висината на **потребниот регулаторен капитал** е дефиниран во Законот за супервизија на осигурувањето, и истиот зависи од:

- Маргината на солвентност,
- Гарантниот фонд,
- Законските резерви.

Маргината на солвентност и гарантниот фонд претставуваат клучни „бенчмаркови“ кои, согласно законот, обезбедуваат друштвото за осигурување во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршењето на тие работи.

Регулаторниот капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на животно осигурување, во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на **маргината на солвентност** на друштвото за осигурување.

Покрај со маргината на солвентност, регулаторниот капитал на друштвото за осигурување е лимитиран и преку **гарантниот фонд**. Имено, согласно член 15 од ЗСО, друштвото за осигурување мора да го одржува својот акционерски капитал најмалку во висина на гарантниот фонд. За друштво кое врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување, гарантниот фонд не смее да биде понизок од 3 милиони евра или од една третина од потребната маргина на солвентност, во зависност од тоа кој износ е повисок.

Законот за супервизија на осигурувањето (ЗСО), на основа на одредбите на Солвентност I директивата, капиталот наменет за исполнување на обврските и совладување на ризиците на кои Друштвото е изложено во текот на своето работење го дели на основен и дополнителен капитал.

Основниот капитал се состои од:

- уплатен акционерски капитал (со исклучок на кумулативните приоритетни акции);
- резерви на друштвото (законски и статутарни), кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и другите придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврдено од овластен ревизор.

При пресметка на основниот капиталот на друштвото за осигурување следниве ставки се сметаат за одбивни:

- сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година и
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

Дополнителниот капитал се состои од:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, дополнителниот капитал се зема предвид само во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Управување со ризикот од капитал (продолжение)**

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал се намалува за следниве ставки:

- вложувања на друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои друштвото за осигурување има удел од повеќе од 10%;
- вложувања на друштво за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени во точка 1, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени во точка 1.

Подолу е презентирана пресметката на вкупниот регулаторен капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на 31 декември 2023 година и 31 декември 2022 година. Друштвото е во согласност со пропишаните барања на 31 декември 2023 година.

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Основен капитал</b>		
Уплатен акционерски капитал	430.979	430.979
Законски и статутарни резерви	-	-
Нераспоредена добивка	-	-
Откупени сопствени акции (-)	-	-
Нематеријални средства (-)	(135)	(141)
Акумулирана и тековна загуба (-)	(63.816)	(65.824)
Нереализирана загуба од финансиски инструменти расположливи за продажба мерени по објективна вредност (-)	(61.512)	(61.870)
<b>Дополнителен капитал</b>		
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на финансиски инструменти расположливи за продажба, мерени по објективна вредност	3.050	322
<b>Вкупно капитал</b>	<b>308.566</b>	<b>303.466</b>
Маргина на солвентност	57.109	46.711
Гарантен фонд (3.000.000 еур)	184.485	184.480
<b>Вишок на капиталот над маргината на солвентност</b>	<b>251.457</b>	<b>256.755</b>
<b>Вишок на капиталот над гарантниот фонд</b>	<b>124.081</b>	<b>118.986</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

Подолу е презентирана пресметката на вложувањата на средствата од капиталот, односно на средствата кои не ги покриваат техничките/математичката резерва. Ваквата поделба е извршена не поради тоа што вложувањата на Друштвото не ги исполнуваат условите да бидат карактеризирани како средства кои ги покриваат техничките/математичката резерва, туку заради прикажување на финансиските инструменти кои се вложени, а потекнуваат од сопствените средства на Друштвото.

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Капитал</b>		
<b>А. ВКУПНИ ВЛОЖУВАЊА НА СРЕДСТВАТА КОИ НЕ ГИ ПОКРИВААТ ТЕХНИЧКИТЕ/МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА</b>	<b>228.624</b>	<b>185.593</b>
<b>I. ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ (кои служат за вршење на дејност и кои не служат за вршење на дејност)</b>	-	-
<b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ</b>	-	-
II.1. Акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група – подружници	-	-
II.2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	-	-
II.3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	-	-
II. 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	-	-
II.5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	-	-
II.6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	-	-
II.7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА</b>	<b>228.624</b>	<b>185.619</b>
III.1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	17.268	17.168
III.2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	130.803	77.027
1. Должнички хартии од вредност	128.987	75.307
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	1.816	1.720
3. Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
III.3. Финансиски вложувања за тргување	4.103	26
1. Должнички хартии од вредност	-	-
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
3. Акции и удели во инвестициски фондови	4.103	26
III.4. Депозити, заеми и останати пласмани	76.449	91.398
1. Дадени депозити	72.375	72.388
2. Заеми обезбедени со хипотека	-	-
3. Останати заеми	-	-
4. Останати пласмани	4.075	19.010
III.5. Деривативни финансиски инструменти	-	-
<b>IV. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>	-	-
<b>Б. КАПИТАЛ</b>		
<b>(позиција V од образецот за Пресметка на капитал (КС))</b>	<b>308.566</b>	<b>303.466</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**8. Објективна вредност**

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

2022 година

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	<b>Кредити и побарувања</b>	<b>Чувани до достасаност</b>	<b>Расположливи за продажба</b>	<b>Финансиски вложувања за тргување</b>	<b>Останата амортизирана вредност</b>	<b>Вкупна сметководствена вредност</b>	<b>Објективна вредност</b>
Финансиски вложувања расположливи за продажба	23А	-	-	344.284	-	-	344.284	<b>344.284</b>
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	28.464	-	-	-	28.464	<b>28.464</b>
Финансиски вложувања за тргување		-	-	-	26	-	26	<b>26</b>
Финансиски вложувања кај кој осигуреникот го превзема ризикот		-	-	-	44.325	-	44.325	<b>44.325</b>
Депозити, заеми и останати пласмани	23Б	196.780	-	-	-	-	196.780	<b>196.780</b>
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	43.187	-	-	-	-	43.187	<b>43.187</b>
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал		-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	3.595	-	-	-	-	3.595	<b>3.595</b>
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	19.062	-	-	-	-	19.062	<b>19.062</b>
		<b>262.624</b>	<b>28.464</b>	<b>344.284</b>	-	-	<b>635.372</b>	<b>635.372</b>
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	38А/38Б	-	-	-	-	14.845	14.845	<b>14.845</b>
		-	-	-	-	<b>14.845</b>	<b>14.845</b>	<b>14.845</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**2021 година**

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	<b>Кредити и побарувања</b>	<b>Чувани до достасаност</b>	<b>Расположливи за продажба</b>	<b>Финансиски вложувања за тргување</b>	<b>Останата амортизирана вредност</b>	<b>Вкупна сметководствена вредност</b>	<b>Објективна вредност</b>
Финансиски вложувања расположливи за продажба	23А	-	-	349.959	-	-	349.959	<b>349.959</b>
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања за тргување		-	-	-	20.111	-	20.111	<b>20.111</b>
Финансиски вложувања кај кој осигуреникот го превзема ризикот		-	-	-	6.649	-	6.649	<b>6.649</b>
Депозити, заеми и останати пласмани	23Б	49.749	-	-	-	-	49.749	<b>49.749</b>
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	31.021	-	-	-	-	31.021	<b>31.021</b>
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал		-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	2.828	-	-	-	-	2.828	<b>2.828</b>
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	5.512	-	-	-	-	5.512	<b>5.512</b>
		<b>89.110</b>	<b>-</b>	<b>349.959</b>	<b>26.760</b>	<b>-</b>	<b>465.828</b>	<b>465.828</b>
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	38А/38Б	-	-	-	-	20.716	20.716	<b>20.716</b>
		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.716</b>	<b>20.716</b>	<b>20.716</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**9. Премии**

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2023 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Бруто полисирана премија</b>	<b>Промена во бруто резерви за преносна премија</b>	<b>Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите</b>	<b>Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите</b>	<b>Нето приходи од премија за осигурување</b>
Осигурување на живот	390.841	-	(2.434)	-	388.407
Дополнително осигурување од незгода	3.530	(73)	-	-	3.457
Дополнително осигурување од тешки болести	2.143	(34)	-	-	2.109
Осигурување каде осигуреникот го презема ризикот од вложувања	53.877	-	-	-	53.877
<b>Вкупно премии</b>	<b>450.391</b>	<b>(107)</b>	<b>(2.434)</b>	<b>-</b>	<b>447.850</b>

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Бруто полисирана премија</b>	<b>Промена во бруто резерви за преносна премија</b>	<b>Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите</b>	<b>Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите</b>	<b>Нето приходи од премија за осигурување</b>
Осигурување на живот	313.003	-	(1.732)	-	311.271
Дополнително осигурување од незгода	2.892	(5)	-	-	2.887
Дополнително осигурување од тешки болести	1.620	60	-	-	1.680
Осигурување каде осигуреникот го презема ризикот од вложувања	49.919	-	-	-	49.919
<b>Вкупно премии</b>	<b>367.434</b>	<b>56</b>	<b>(1.732)</b>	<b>-</b>	<b>365.757</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**10. Приходи од вложувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Приходи од камати:		
Депозити и останати пласмани	4.676	1.214
Вложувања кои се чуваат до доспевање	1.256	445
Вложувања расположливи за продажба	17.221	11.801
Позитивни курсни разлики	84	50
Реализирани добивки од продажба на вложувања	304	70
Нереализирани добивки од вреднувања на вложувања	6.633	0
Останати приходи од вложувања	164	73
	<b><u>30.338</u></b>	<b><u>13.652</u></b>

**11. Останати осигурително технички приходи**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Приходи од провизии од реосигурување	<u>171</u>	<u>136</u>
	<b><u>171</u></b>	<b><u>136</u></b>

**12. Останати приходи**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	-	-
Останати приходи	<u>5.326</u>	<u>1.689</u>
	<b><u>5.326</u></b>	<b><u>1.689</u></b>

**13. Настанати штети и користи**

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2023 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Вкупно исплатени штети</b>	<b>Промени во резервите за штети</b>	<b>Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи</b>	<b>Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети</b>	<b>Нето</b>
Осигурување на живот	102.854	2.908	-	-	105.762
Дополнително осигурување	<u>1.211</u>	<u>(7)</u>	-	-	<u>1.204</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>104.065</u></b>	<b><u>2.901</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>106.966</u></b>

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Вкупно исплатени штети</b>	<b>Промени во резервите за штети</b>	<b>Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи</b>	<b>Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети</b>	<b>Нето</b>
Осигурување на живот	62.265	2.145	-	-	64.411
, Дополнително осигурување	<u>1.468</u>	<u>(141)</u>	-	-	<u>1.328</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>63.734</u></b>	<b><u>2.005</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>65.738</u></b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Промена во останати технички резерви, нето од реосигурување**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Промени во бруто математичка резерва</b>		
Промени во бруто математичка резерва	155.736	136.662
Промени во бруто резерва за удел во добивка	-	-
Промени во бруто резерва за учество во добивка	-	-
Промени во бруто резерва за дополнителни осигурувања	472	381
Промени во ЛАТ резерва	-	-
<b>Промени во бруто математичка резерва - дел реосигурување</b>		
Промени во бруто математичка резерва - дел реосигурување	-	-
	<b>156.208</b>	<b>137.043</b>
<b>Промени во бруто математичката резева за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот</b>		
Промени во бруто математичката резева за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	61.647	37.676
	<b>61.647</b>	<b>37.676</b>
<b>Промени во останатите технички резерви</b>	-	-
Промени во останатите технички резерви	(4.557)	7.253
	<b>(4.557)</b>	<b>7.253</b>
<b>Вкупно</b>	<b>213.297</b>	<b>181.973</b>

**14. Трошоци за стекнување**

*Во илјади денари*

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Провизија од осигурување	54.456	44.631
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	26.732	21.449
Трошоци за печатење на полиси за премија	150	396
	<b>81.338</b>	<b>66.476</b>



**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**15. Административни трошоци**

<i>Во илјади денари</i>	<b>Белешка</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Трошоци за вработени надвор од продажната мрежа		27.192	26.992
Материјали и трошоци за одржување		4.147	3.038
Трошоци за наемнини		6.895	6.335
Патни трошоци		3.549	2.929
Трошоци за стручно усовршување		525	1.294
Интелектуални услуги		1.658	763
Телефонски и ПТТ трошоци		877	806
Трошоци за ревизија		1.064	672
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	28А	2.679	2.155
Амортизација на нематеријални средства	22	178	414
Премии за осигурување		204	253
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		866	543
Банкарски услуги		462	450
Трошоци за потрошено гориво		710	873
Адвокатски и нотарски трошоци		292	320
Трошоци за маркетинг, промоција и репрезентација		15.561	6.116
Останато		2.305	4.863
Вкупно		<b>69.164</b>	<b>58.816</b>

**16. Трошоци од вложувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на сопственички инструменти	3	1.699
Реализирана загуба од продажба на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	19	16
Негативни курсни разлики	147	537
	<b>169</b>	<b>2.252</b>

**17. Останати осигурително технички трошоци**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Надомест за супервизија	1.577	505
Здравствени прегледи при прием во осигурување	718	330
Останато	2.660	3.100
	<b>4.956</b>	<b>3.935</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**18. Вредносно усогласување на побарувањата**

Во илјади денари	2023	2022
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	1.026	(365)
	<b>1.026</b>	<b>(365)</b>

\* Движењето на исправката на побарувањата е прикажано во точка 24.

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	од 121 до 270 дена	51%
Д	од 271-365 дена	71%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

Во илјади денари	2023		2022	
Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Износ на побарување	Исправка на вредност	Износ на побарување	Исправка на вредност
до 30 дена	24.055	-	40.007	-
од 31 до 60 дена	2.385	239	1.373	137
од 61 до 120 дена	2.140	663	1.828	567
од 121 до 270 дена	2.299	1.172	1.359	693
од 271-365 дена	130	93	54	38
подолг од 365 дена	418	418	125	125
	<b>31.427</b>	<b>2.585</b>	<b>44.746</b>	<b>1.560</b>

**19. Останати расходи**

Во илјади денари	2023	2022
Негативни курсни разлики на девизни обврски	210	401
Останати расходи	101	-
	<b>311</b>	<b>401</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**20. Данок од добивка**

**Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Тековен данок</b>		
Тековна година	629	-
	<u>629</u>	<u>-</u>

**Усогласување со применетата даночна стапка**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Резултат пред оданочување	% 6.459	% 2.008
Пресметан данок по даночна стапка 10%	646	201
Расходи непризнаени за даночни цели	1.556	6.288
<b>Даночен кредит од минати години</b>	<b>(1.573)</b>	<b>-6.489</b>
<b>Вкупен данок на добивка</b>	9,7% <u><b>629</b></u>	0,0% <u><b>-</b></u>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**21. Нематеријални средства**

Промени во нематеријалните средства во текот на 2023 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Софтвер</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна вредност</b>		
На 1 јануари 2022 година	2.057	2.057
Зголемување	176	176
Намалување	-	-
На 31 декември 2022 година	<b>2.233</b>	<b>2.233</b>
На 1 јануари 2023 година	2.233	2.233
Зголемување	171	171
Намалување	-	-
На 31 декември 2023 година	<b>2.404</b>	<b>2.404</b>
<b>Амортизација</b>		
На 1 јануари 2022 година	1.678	1.678
Амортизација за годината	16 414	414
На 31 декември 2022 година	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>
На 1 јануари 2023 година	2.092	2.092
Амортизација за годината	16 178	178
На 31 декември 2023 година	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
<b>Неотпишана вредност</b>		
На 31 декември 2022 година	<b>141</b>	<b>141</b>
На 31 декември 2023 година	<b>135</b>	<b>135</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**22. А) Финансиски средства расположливи за продажба**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Државни обврзници	538.851	342.564
Акции	1.816	1.720
	<b>540.667</b>	<b>344.284</b>

**22. Б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Државни обврзници	29.671	28.464
	<b>29.671</b>	<b>28.464</b>

**23. А) Финансиски вложувања во депозити и останати пласмани**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Орочени депозити во домашни банки	134.375	191.135
Дадени заеми на осигуреници по полиси за осигурување на живот	35.961	5.645
	<b>170.336</b>	<b>196.780</b>

Заклучно со 31 декември 2023 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници издадени од Министерството за финансии на Р.М со рок на доспевање од 3 до 30 години во износ од 568.523 илјади МКД (2022: 371.028 илјади МКД). Обврзниците се во денари и во девизна клаузула и каматни стапки од 2% до 5,9%.

Заклучно со 31 декември 2023 година, Друштвото има вложувања во акции во домашни правни лица во износ од 1.816 илјади МКД (2022: 1.720 илјади МКД). Вложувањата во акции се во рамките на законски пропишаните лимити.

Заклучно со 31 декември 2023 година, Друштвото има орочени депозити во банки на износ од 134.375 илјади МКД (2022: 191.135 илјади МКД) со рокови на орочување од 1 година до 4 години и каматни стапки од 1,0% до 3,5%.

**24. Побарувања од непосредни работи на осигурување**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Побарувања произлезени од договори за осигурување	31.427	44.746
Исправка на вредност	(2.585)	(1.560)
Побарувања по основа на осигурување намалени за исправка на вредноста	<b>28.842</b>	<b>43.187</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
На 1 јануари:	1.560	1.925
Признаена исправка на вредноста:	-	-
Дополнителна исправка	4.089	682
Ослободување на исправка на вредност	<u>(3.064)</u>	<u>(1.047)</u>
На 31 декември	<u><b>2.585</b></u>	<u><b>1.560</b></u>

**25. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Побарувања од застапници	141	141
Побарувања за исплатени аванси	6.516	2.512
Исправка на вредност	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><b>6.659</b></u>	<u><b>2.654</b></u>

**26. А) Останати побарувања**

*Во илјади денари*

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Побарувања од вработени	82	58
Побарувања за депозити, аванси и кауции	2.879	210
Останати побарувања	737	0
Побарувања од купувачи	1.129	524
Исправка на вредност	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><b>4.828</b></u>	<u><b>792</b></u>

**26. Б) Побарувања од финансиски вложувања**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Побарувања по основ на камата - долгорочни депозити	19	19
Побарувања по основ на камата – заеми	<u>-</u>	<u>130</u>
	<u><b>19</b></u>	<u><b>149</b></u>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**27. Останати средства**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	8.020	9.658
Парични средства и останати парични еквиваленти	4.091	19.062
	<b><u>12.111</u></b>	<b><u>28.720</u></b>

**28. А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема**

Промени во недвижностите и опремата во текот на 2022 и 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Опрема и останати средства</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна вредност</b>		
На 1 јануари 2022	10.658	10.658
Зголемување	4.317	4.317
Намалување	(20)	(20)
<b>На 31 декември 2022</b>	<b><u>14.956</u></b>	<b><u>14.956</u></b>
На 1 јануари 2022	14.956	14.956
Зголемување	1.040	1.040
Намалување	-	-
<b>На 31 декември 2022</b>	<b><u>15.996</u></b>	<b><u>15.996</u></b>
<b>Исправка</b>		
На 1 јануари 2022 година	3.160	3.160
Амортизација за годината	16 2.155	2.155
Продажби	(15)	(15)
<b>На 31 декември 2022 година</b>	<b><u>5.299</u></b>	<b><u>5.299</u></b>
На 1 јануари 2023 година	5.299	5.299
Амортизација за годината	16 2.679	2.679
Продажби	-	-
<b>На 31 декември 2023 година</b>	<b><u>7.978</u></b>	<b><u>7.978</u></b>
<b>Неотпишана вредност</b>		
На 31 декември 2022 година	<b><u>9.658</u></b>	<b><u>9.658</u></b>
На 31 декември 2023 година	<b><u>8.020</u></b>	<b><u>8.020</u></b>

На 31 декември 2023 година, Друштвото нема опрема под залог (2022: нема).

**28. Б) Парични средства и парични еквиваленти**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Парични средства во банка		
- во денари	4.091	18.940
- во девизи	-	123
	<b><u>4.091</u></b>	<b><u>19.062</u></b>
Исправка на вредноста	-	-

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

	<u>4.091</u>	<u>19.062</u>
<b>29. Активни временски разграничувања</b>		
<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	4.583	702
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	24.163	9.136
	<u><b>28.746</b></u>	<u><b>9.838</b></u>

Активните временски разграничувања во износ од 24.163 илјади МКД се однесуваат на одложување на трошоци по основ на користење на подолготрајни услуги и осигурување.

**30. Капитал и резерви**

**Акционерски капитал**

	<b>Обични акции</b>	
<i>Во број на акции</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Запишани и уплатени акции</b>		
На 1 јануари	140.000	100.000
Зголемување	-	40.000
На 31 декември	<u><b>140.000</b></u>	<u><b>140.000</b></u>

На 31 декември 2023 година, одобриот акционерски капитал се состои од 140.000 (2022: 140.000) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Во текот на 2022 година, издадена е нова емисија (втора емисија) на обични акции по пат на приватна понуда за институционален инвеститор. Вкупната вредност на емисијата е 2.000.000 евра во денарска противвредност (40.000 обични акции по номинална вредност од 50 евра за една акција).

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	<b>% од акциите со право на глас</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Триглав Инт. ДОО, Љубљана	86%	86%
Триглав Осигурување АД, Скопје	14%	14%

**Дивиденди**

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото (2022: нема).

**Резерви на сигурност**

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.



**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**30. Капитал и резерви (продолжение)**

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

**Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи за продажба**

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

Друштвото како основа за дисконтирање го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. Македонија.

**31. Заработка по акција**

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2023 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 5.830 илјади МКД (2022: 2.008 илјади МКД) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2023 година од 140.000 (2021: 100.000), пресметано како што следува:

***Добивка расположива за имателите на обични акции***

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Нето добивка / загуба која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>5.830</u>	<u>2.008</u>
<b>Пондериран просечен број на обични акции</b>		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>-</u>	<u>-</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
<i>Во денари</i>		
Основна /разводната добивка (загуба) по акција	<u><b>42</b></u>	<u><b>14</b></u>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**32. Бруто технички резерви**

*Резерви по договори за осигурување и средства за реосигурување*

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>			<b>2022</b>		
	<b>Бруто</b>	<b>Реосигурување</b>	<b>Нето</b>	<b>Бруто</b>	<b>Реосигурување</b>	<b>Нето</b>
Математичка резерва	470.668	-	470.668	314.460	-	314.460
Преносна премија	1.019	-	1.019	912	-	912
Резерви за штети	5.203	-	5.203	2.302	-	2.302
Резерви за бонуси и попусти	-	-	-	-	-	-
Бруто останати технички резерви	2.695	-	2.695	7.253	-	7.253
	<b>479.586</b>	<b>-</b>	<b>479.586</b>	<b>324.927</b>	<b>-</b>	<b>324.927</b>

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>			<b>2022</b>		
	<b>Бруто</b>	<b>Реосигурување</b>	<b>Нето</b>	<b>Бруто</b>	<b>Реосигурување</b>	<b>Нето</b>
Бруто технички резерви за договори кај кој осигуреникот го превзема инвестицијот ризик	105.972	-	105.972	44.325	-	44.325
	<b>105.972</b>	<b>-</b>	<b>105.972</b>	<b>44.325</b>	<b>-</b>	<b>44.325</b>

*Движење на резервите по договори за осигурување во 2023 година*

<i>Во илјади денари</i>	<b>Осигурување од живот</b>	<b>Осигурување од дополнително незгода</b>	<b>Осигурување од тешки болести</b>	<b>Вкупно</b>
Математичка резерва	440.192	160	1.215	441.567
Преносна премија	29.102	605	413	30.120
Пренос за делот на реосигурителот	-	-	-	-
ЛАТ резерва	-	-	-	-
Резерви за реосигурителот	-	-	-	-
<b>Нето математичка и резерва за преносна премија (намалена за реосигурителот)</b>	<b>469.294</b>	<b>765</b>	<b>1.628</b>	<b>471.687</b>
Резерви за штети	5.172	31	-	5.203
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	-	-
<b>Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)</b>	<b>5.172</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>5.203</b>
Останати резерви	-	-	-	-
Останати резерви за реосигурителот	-	-	-	-
<b>Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

<b>ВКУПНО</b>	<b>474.466</b>	<b>796</b>	<b>1.628</b>	<b>476.890</b>
---------------	----------------	------------	--------------	----------------

**32. Бруто технички резерви (продолжение)**

*Дејжење на резервите по договори за осигурување во 2022 година*

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од живот	Осигурување од дополнително незгода	Осигурување од тешки болести	Вкупно
Математичка резерва	292.600	85	817	293.502
Преносна премија	20.958	532	380	21.870
Пренос за делот на реосигурителот	-	-	-	-
ЛАТ резерва	-	-	-	-
Резерви за реосигурителот	-	-	-	-
<b>Нето математичка и резерва за преносна премија (намалена за реосигурителот)</b>	<b>313.558</b>	<b>618</b>	<b>1.197</b>	<b>315.372</b>
Резерви за штети	2.263	39	-	2.302
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	-	-
<b>Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)</b>	<b>2.263</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>2.302</b>
Останати резерви	-	-	-	-
Останати резерви за реосигурителот	-	-	-	-
<b>Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>315.821</b>	<b>657</b>	<b>1.197</b>	<b>317.674</b>

**Бруто технички резерви**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Бруто математичка резерва</b>	<b>470.668</b>	<b>314.460</b>
преносни премии за животно осигурување	29.102	20.958
математичка резерва за животно осигурување	441.566	293.502
<b>Бруто резерва за преносни премии</b>	<b>1.019</b>	<b>912</b>
<b>Бруто резерва за штети</b>	<b>5.203</b>	<b>2.302</b>
настанати и пријавени	4.730	1.960
настанати и непријавени	225	232
трошоци за ликвидација на штети	248	110
<b>Останати резерви</b>	<b>2.695</b>	<b>7.253</b>
	<b>479.585</b>	<b>324.927</b>

**33. Резерви за вработените**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
Резерви за отпремнина	52	51
Резерви за јубилејни награди	73	66
Резерви за неискористени одмори	57	51
Останати резерви	775	901
	<b>957</b>	<b>1.069</b>

Друштвото нема свој колективен договор. Од таа причина пресметките се направени врз основа на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, како и на

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

Правилникот за плати, надоместоци на плати и други примања на Друштвото. Согласно ова се издвоени износи за отпремнина за пензија и за јубилејна награда од 10, 20, 30 и 40 години.

Основицата за пресметка е просечна месечна нето плата за работник во Македонија исплатена за последните три месеци за кои има статистички податоци. При ова во основицата е земен во предвид и персоналниот данок кој би требало да го плати друштвото при исплатата.

**34. Потенцијални и преземени обврски**

***Судски спорови***

Заклучно со 31.12.2023 година Друштвото има еден предмет во судска постапка кој произлегува од неговото редовно работење. Вредноста на судскиот спор изнесува 10 илјади евра. Со состојба на 31.12.2023 година, Друштвото има издвоено резерва во износ од 617 илјади денари која се однесува на овој судски спор.

***Превземен обврски***

Заклучно со 31.12.2023 година Друштвото нема преземено обврски.

**35. Усогласеност со законската регулатива**

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на математичката резерва и техничките резерви. На 31 декември 2023 година, математичката и техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 476.891 илјади МКД (2022: 324.927 илјади МКД), а вкупните вложени средства изнесуваат 520.246 илјади МКД (2022: 394.951 илјади МКД). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските).

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**Трансакции со поврзани лица**

**Трансакции со Триглав Групација**

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

Во илјади МКД	Матично друштво	Сестрински подружници							Вкупно	
		Заваровалница Триглав	Триглав РЕ	Триглав Загреб	Триглав Скопје	Триглав Световање	Триглав Пензиско Скопје	Триглав Сараево		Триглав Бања Лука
<b>31 декември 2023</b>										
<b>Средства</b>	<b>948</b>	-	<b>75</b>	<b>77</b>	-	<b>60</b>	-	-	-	<b>1.160</b>
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	77	-	5	-	-	-	82
Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	948	-	75	-	-	55	-	-	-	1.078
Активни временски разграничувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Обврски</b>	<b>677</b>	<b>522</b>	<b>24</b>	<b>276</b>	<b>29</b>	<b>169</b>	-	-	-	<b>1.697</b>
Обврски кон добавувачи	677	-	24	276	29	169	-	-	-	1.175
Обврски кон реосигурители	-	522	-	-	-	-	-	-	-	522
Обврски по основ на рефундации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Приходи</b>	<b>2.973</b>	<b>171</b>	<b>160</b>	<b>2.456</b>	-	<b>152</b>	-	-	-	<b>5.912</b>
Приходи од осигурување	-	-	-	2.441	-	152	-	-	-	2.593
Приходи од провизии и надомести	-	171	-	-	-	-	-	-	-	171
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	2.973	-	160	14	-	-	-	-	-	3.147
<b>Расходи</b>	<b>2.369</b>	<b>2.434</b>	<b>55</b>	<b>995</b>	<b>176</b>	<b>475</b>	-	-	-	<b>6.504</b>
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Пренесена премија на реосигурителите	-	2.434	-	-	-	-	-	-	-	2.434
Административни трошоци	2.369	-	55	995	176	475	-	-	-	4.070

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**36. Трансакции со поврзани лица (продолжение)**

Во илјади МКД	Матично друштво	Сестрински подружници				Триглав Световање	Триглав Пензиско Скопје	Триглав Сараево	Триглав Бања Лука	Вкупно
	Заваровалница Триглав	Триглав РЕ	Триглав Загреб	Триглав Скопје						
<b>31 декември 2022</b>										
<b>Средства</b>	<b>355</b>	-	-	<b>4</b>	-	<b>55</b>	<b>6</b>	-	<b>, 419</b>	
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати побарувања	355	-	-	4	-	55	6	-	<b>, 419</b>	
Активни временски разграничувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Обврски</b>	-	-	<b>23</b>	<b>285</b>	<b>35</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>443</b>	
Обврски кон добавувачи	-	-	23	285	35	79	-	21	<b>443</b>	
Обврски кон реосигурители	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обврски по основ на рефундации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Приходи</b>	<b>920</b>	<b>136</b>	-	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>1.060</b>	
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Приходи од провизии и надомести	-	136	-	4	-	-	-	-	<b>140</b>	
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати приходи	920	-	-	-	-	-	-	-	<b>920</b>	
<b>Расходи</b>	<b>2.030</b>	<b>789</b>	<b>68</b>	<b>2.135</b>	<b>118</b>	-	-	-	<b>, 5.139</b>	
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пренесена премија на реосигурителите	-	789	-	-	-	-	-	-	<b>789</b>	
Административни трошоци	2.030	-	68	2.135	118	-	-	-	<b>4.351</b>	

**Триглав Осигурување Живот АД, Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**36. Одложени и тековни даночни обврски**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Одложени даночни обврски	50	40
Тековни даночни обврски	841	206
	<u><b>891</b></u>	<u><b>246</b></u>

**37. А) Останати обврски од непосредно работење**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Обврски за провизија за посредници	5.263	2.977
Обврски за примени аванси за премија	2.360	5.047
Вишок уплати	4.687	3.371
Останати обврски од непосредно работење	481	1.643
	<u><b>12.791</b></u>	<u><b>13.038</b></u>

**38. Б) Останати обврски**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Обврски кон вработените	13	4
Обврски кон добавувачите	3.647	1.754
Обврски по основ на договори на дело	28	3
Обврски кон органи на управување	114	47
	<u><b>3.802</b></u>	<u><b>1.808</b></u>

**38. Пасивни временски разграничувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Пасивни временски разграничувања	12.337	8.031
	<u><b>12.337</b></u>	<u><b>8.031</b></u>

Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2023 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

**39. Последователни настани**

По 31 декември 2023 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.